

20160691981

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 24 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија” бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПРЕДАВАЧ И ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО АВТОШКОЛА, КОНТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА ОД СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА ОД УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО (ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, за контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар.

#### Член 2

Полагањето на стручниот испит од членот 1 од овој правилник се спроведува во просторија која треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и едно за серверот;
- најмалку 36 столчиња;
- дисплеј или видео-бим за објавување на резултати од најмалку 40“;
- најмалку 30 персонални компјутери со монитор од најмалку 19“;
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање;
- локална телекомуникациска мрежа и мрежен преклопник и
- систем за видео надзор кој ќе овозможи видео запис за препознавање на кандидатите за време на полагање на стручниот испит.

#### Член 3

Просторијата за полагање на испитот има интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на испитот.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-20744/1  
31 март 2016 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Оливер Спасовски, с.р.**